

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 152 Год. LXV Понеделник, 21 декември 2009 Цена на овој број е 150 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3216. Указ бр. 3 од Претседателот на Република Македонија.....	2	3222. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	10
3217. Указ бр. 4 од Претседателот на Република Македонија.....	2	3223. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	11
3218. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на евиденција што ја водат правни и физички лица кои испраќаат, превезуваат и примаат нус производи од животинско потекло	2	3224. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	11
3219. Правилник за посебните услови во однос на објектите, техничката опременост, како и постапките и условите за вршење на соодветна дејност кои треба да ги исполнуваат преработувачките објекти за Категорија 3 Материјали и посебните услови за преработени животински протеини и други преработени производи кои може да се користат како материјал за исхрана на животните.....	4	3225. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	11
3220. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	10	3226. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	11
3221. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	10	3227. Одлука за распишување на повторен јавен тендер за доделување на 2 (две) одобренија за користење на радио-фреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G).....	13
		3228. Тарифа за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите (Пречистен текст).....	14
		Огласен дел.....	1-48

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3216.**УКАЗ БР. 3**

21 декември 2009 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА

д-р Жељу Желев

со ОРДЕН „8 СЕПТЕМВРИ“

За исклучителни заслуги за признавањето на независна и суверена Република Македонија од страна на Република Бугарија како прва земја и нејзино натамошно етаблирање во меѓународната заедница, како и за развојот на севкупните односи и соработка меѓу двете држави.

Бр. 10-1267
21 декември 2009 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

3217.**УКАЗ БР. 4**

21 декември 2009 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА

Симон Трпчески

со ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА

За високите дострели во неговата професионална музичка дејност како врвен пијанист со што даде исклучителен придонес во збогатувањето на македонските културни вредности и нивна афирмација во светот.

Бр. 10-1268
21 декември 2009 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО****3218.**

Врз основа на член 13 став (2) од Законот за нус производи од животинско потекло („Службен весник на Република Македонија” број 113/2007), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ШТО ЈА ВОДАТ
ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ИСПРАКААТ,
ПРЕВЕЗУВААТ И ПРИМААТ НУС ПРОИЗВОДИ
ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата што ја водат правни и физички лица кои испраќаат, превезуваат и примаат нус производи од животинско потекло.

Член 2

1) Евиденцијата за испраќање, превезување и примање на нус производите од животинско потекло што ја водат правните и физички лица од член 1 на овој правилник го водат на образец во А4 формат на бела хартија во три примерока.

2) Образецот од став 1 од овој член ги содржи следниве податоци:

- Опис на нус производот
 - Категорија на нус производот
 - Начин на пакување на нус производот
 - Име на поседувачот
 - Адреса на поседувачот
 - Број на Одобрение од Управата за ветеринарство на поседувачот
 - Вкупно предаден нус производ на собирач/транспортер
 - Место на предавање
 - Дата на предавање
 - Име на собирач/транспортер
 - Адреса на собирач/транспортер
 - Број на дозвола
 - Вкупно примен нус производ
 - Име на краен поседувач на нус производот
 - Адреса на краен поседувач на нус производот
 - Број на Одобрение од Управата за ветеринарство на крајниот поседувач
 - Вкупно предаден нус производ на собирач/транспортер
 - Место на предавање на крајниот поседувач
 - Дата на предавање на крајниот поседувач
- 3) Образецот од став 1 на овој член е даден во прилог кој е составен дел од овој правилник.

Член 3

Евиденцијата од член 2 на овој правилник правните и физички лица ја водат во пишана и електронска форма, при што истата ја чуваат најмалку две години во своите работни простории.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 11-11390/3
18 ноември 2009 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

прилог 1

ФОРМУЛАР ЗА НУС ПРОИЗВОД ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО

1. ПОДАТОЦИ ЗА НУС ПРОИЗВОДОТ

1.1 Опис на нус производот: _____

1.2 Категорија на нус производ: Категорија 1 материјал ☐Категорија 2 материјал ☐Категорија 3 материјал ☐

1.3 Начин на пакување на нус производот: _____

1.4 Количина на нус производ : _____ (t, m³,l)**2. ПОДАТОЦИ ЗА ПОСЕДУВАЧОТ**

2.1 Поседувач: _____

2.2 Адреса: _____

2.3 Број на Одобрение од Управата за ветеринарство: _____

2.4 Вкупно предаден нус производ на собирач/транспортер: _____ (t, m³,l)

2.5 Во _____ МП _____ Потпис _____

Дата на предавање _____

3. ПОДАТОЦИ ЗА СОБИРАЧОТ/ТРАНСПОРТЕРОТ

3.1 Собирач/транспортер: _____

3.2 Адреса: _____

3.3 Број на дозвола: _____

3.4 Вкупно примен нус производ: _____ (t, m³,l)

3.5 Во _____ МП _____ Потпис _____

Дата на предавање _____

4. ПОДАТОЦИ ЗА КРАЈНИОТ ПОСЕДУВАЧ НА НУС ПРОИЗВОДОТ

4.1 Краен поседувач на нус производот: _____

4.2 Адреса: _____

4.3 Број на Одобрение од Управата за ветеринарство: _____

4.4 Вкупно предаден нус производ на собирач/транспортер: _____ (t, m³,l)

4.5 Во _____ МП _____ Потпис _____

Дата на предавање _____

3219.

Врз основа на член 14 став (10) од Законот за нус производи од животинско потекло („Службен весник на Република Македонија” број 113/2007), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ВО ОДНОС НА ОБЈЕКТИТЕ, ТЕХНИЧКАТА ОПРЕМЕНОСТ, КАКО И ПОСТАПКИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СООДВЕТНА ДЕЈНОСТ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРАБОТУВАЧКИТЕ ОБЈЕКТИ ЗА КАТЕГОРИЈА 3 МАТЕРИЈАЛИ И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРАБОТЕНИ ЖИВОТИНСКИ ПРОТЕИНИ И ДРУГИ ПРАБОТЕНИ ПРОИЗВОДИ КОИ МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТАТ КАКО МАТЕРИЈАЛ ЗА ИСХРАНА НА ЖИВОТНИТЕ

Член 1

Предмет

Со овој правилник се пропишуваат посебните услови во однос на објектите, техничката опременост, како и постапките и условите за вршење на соодветна дејност кои треба да ги исполнуваат преработувачките објекти за Категорија 3 Материјали и посебните услови за преработени животински протеини и друг преработени производи кои може да се користат како материјал за исхрана на животните.

Член 2

Преработувачки објекти за Категорија 3 Материјали

(1) Преработувачките објекти за Категорија 3 Материјали на нуспроизводи од животинско потекло треба да бидат одобрени од Управата за ветеринарство и да ги исполнуваат минимум следните услови:

1) основните услови за преработувачки објекти за Категорија 3 Материјали;

2) оперативни услови за манипулирање, преработка и складирање на Категорија 3 Материјали и специфичните услови за Категорија 3 Материјали;

3) условите за валидација;

4) да воспостави систем кој обезбедува по преработката производите да ги исполнуваат основните стандарди за дадени производи.

Член 3

Основни хигиенски услови за преработувачки објекти за Категорија 3 Материјали

(1) Објектите и уредите треба да ги исполнуваат најмалку следниве услови:

1) просториите за преработка на нуспроизводи од животинско потекло не смеат да се наоѓаат на истите локации со кланиците, освен доколку не се лоцирани во комплетно одвоени објекти. Во секој случај, систем на конвери може да поврзува индивидуален објект со кланица на самото место доколку се обезбедни следни услови.

а) постојат одвени влезови, приемни пултови, опрема, излези и персонал за преработувачкиот објект и кланицата; и

б) нуспроизводите од животинско потекло кои се преработуваат потекнуваат од истиот објект.

Неовластени лица и животни треба ефективно да бидат спречени да влезат во преработувачкиот објект.

2) преработувачкиот објект треба да поседува чист и нечист сектор, адекватно одвоен. Во нечистиот сектор мора да постои покриен дел за прием на нуспроизводи од животинско потекло и мора да е конструиран на начин за лесно чистење и дезинфекција. Подовите мора да бидат поставени на начин со кој се овозможува дренажа на течностите. Преработувачките објекти треба да поседуваат соодветни тоалети, соблекувални и мијалници за персоналот;

3) преработувачкиот објект треба да поседува задоволителен производствен капацитет за топла вода и пареа за преработката на нуспроизводи од животински потекло;

4) нечистиот сектор, доколку е соодветно, мора да содржи опрема за намалување на големината на нуспроизводите од животинско потекло и опрема за ставање на искршените нуспроизводи од животинско потекло во единицата за преработка.

5) сите инсталации за преработка на нуспроизводи од животинско потекло треба да работат во согласност со оперативните услови за манипулирање, преработка и складирање. Онаму каде што е потребен термички третман, сите уреди мора да се опремени со:

а) опрема за мерење наменета за следење на температурата во однос на времето, а доколку е потребно, мерење на критичните точки;

б) опрема за регистрирање со која се врши постојано запишување на резултатите од овие мерења; и

в) соодветен безбедносен систем за да се спречи претераното затоплување;

б) за да се спречи повторна контаминација на крајниот производ со новопримените нуспроизводи од животинско потекло, треба да постои целосна одвоеност меѓу просторот за растовар на новопримените материјали во преработувачкиот објект и просторот за оставање на тие производи за преработка, како и на просторот за складирање на преработените производи.

(2) Преработувачкиот објект треба да поседува соодветни капацитети за чистење и дезинфекција на контејнерите или приемните контејнери во кои се примаат нуспроизводите од животинско потекло и соодветни капацитети за возилата со кои се транспортираат.

(3) Треба да се обезбедат соодветни капацитети за дезинфекција на тркалата на возилата, при напуштањето на нечистиот сектор на преработувачкиот објект.

(4) Сите преработувачки објекти треба да поседуваат систем за отстранување на отпадната вода, кој ги исполнува условите утврдени од надлежниот орган.

(5) Преработувачкиот објект треба да поседува сопствена лабораторија или да ги користи услугите на надворешна лабораторија. Лабораторијата треба да биде опремена за спроведување на неопходните анализи и да биде овластена од страна на Управата за ветеринарство.

Член 4

**Специфични барања за одобрување на Категорија 3
Преработувачки објекти****А. Објекти**

(1) Објектите за преработка на Категоријата 3 Материјали не смеат да се наоѓаат на истите локации со просториите за преработка, на материјалите од Категоријата 1 или Категоријата 2 Материјали, освен доколку не се во комплетно одделени објекти.

(2) По исклучок, Управата за ветеринарство може да дозволи и одобри преработувачки објект за Категоријата 3 Материјали привремено да се користи за преработка на Категоријата 1 или Категоријата 2 Материјали, во случаи кога широката распространетост на одредена епизоотија, или други исклучителни и непредвидени околности, доведат до недостаток на капацитетот на преработувачки објекти за Категорија 1 или Категорија 2 Материјали.

Во тој случај, Управата за ветеринарство треба повторно да даде одобрување на преработувачкиот објект за Категорија 3 Материјали, во согласност со одредбите од Законот за ветеринарно здравство, пред тој објект повторно да започне со преработка на Категоријата 3 Материјал.

(3) Преработувачките објекти за Категорија 3 Материјали треба да поседуваат:

1) инсталација за контрола на присуство на туѓи материи, како на пр. амбалажи, метални парчиња, и други предмети во нуспроизводите од животинско потекло; и

2) доколку, заради количината на производите кои се преработуваат, е потребно редовно или континуирано присуство на Официјален ветеринар, објектот треба да поседува соодветно опремена просторија, која може да се заклучува, исклучиво наменета за инспекциската служба.

Б. Суровини

(4) За производство на преработени животински протеини и други материјали за исхрана на животните можат да се користат само Категоријата 3 Материјали наведени во соодветниот подзаконски акт, кои биле манипулирани, складирани и транспортирани согласно одредбите на Законот за нуспроизводи од животинско потекло.

(5) Пред преработката, нуспроизводите од животинско потекло треба да се проверат на присуство на туѓи материи. Туѓите материи треба веднаш да се отстранат доколку се присутни.

В. Стандарди на преработка

(6) Критичните контролни точки со кои се одредува степенот на термичките обработки, кои се применуваат во преработка, мора да се идентификуваат за секој поединечен метод на преработка, како што е прецизирано во Правилникот. Критичките контролни точки може да ги сочинуваа, најмаку:

- големината на парчињата на суровината;
- постигнатата температура во процесот на термичка обработка;

- притисокот кој се применува врз суровината, доколку се применува, и

- времетраењето на процесот на термичка обработка, или процентот на напојување на непрекинатиот систем.

Минималните стандарди на процесите треба да се прецизираат за секоја поединечна применлива критична контролна точка.

(7) Евиденцијата треба да се чува најмалку две години, за да се демонстрира дека се применуваат основните вредности на процесот за секоја поединечна критична контролна точка.

(8) Треба да се користат прецизно калибрирани мерачи/регистри за следење на условите на преработката. Евиденцијата мора да се чува најмалку две години, за да се демонстрира датумот на калибрирање//баждарење на мерачот/регистарот.

(9) Материјалот кој не претрпел специфична термичка обработка (материјалот исфрлен на самиот почеток, или истечен од садот за варење) треба повторно да помине термичка обработка, или да се собере и повторно да се преработи.

Г. Преработени производи

(10) Мострите од крајните производи, кои се земен во текот на складирањето или при повлекувањето од складот на преработувачкиот објект, треба да се усогласени со следниве стандарди:

Salmonella: отсуство во 25 гр: $n=5$, $c=0$, $m=0$, $M=0$
Enterobacteriaceae: $n=5$, $c=2$, $m=10$, $M=300$ во 1 гр.

каде:

n = број на мостри кои треба да се тестираат;

m = праг на вредноста за бројот на бактерии; резултатот се смета задоволителен доколку бројот на бактерии во сите мостри не го надминува m ;

M = максимална вредност на бројот на бактерии; резултатот се смета за незадоволителен доколку бројот на бактерии во една или повеќе мостри е еднаков на M или е поголем; и

c = бројот на бактерии во мострите, чиј број може да биде меѓу m и M , мострата сепак се смета прифатлива доколку бројот на бактерии во другите мостри е m или помал.

(11) Неискористетните или вишокот на преработени производи треба после нивното перманентно бележење:

а) нештетно да се одстранат како отпад со горење или согорување во објекти за горење или согорување одобрени од Управата за ветеринарство;

б) нештетно да се одстранат во депонии кои се одобрени согласно прописите за заштита на животната средина;

в) се трансформираат во објекти за биогаз или објекти за компост одобрени од Управата за ветеринарство.

Член 5

Оперативни услови за Категорија 3 Материјали

(1) Нуспроизводите од животинско потекло треба да се преработат што е можно поскоро по нивното пристигнување. Тие мора правилно да се складираат до нивната преработка.

(2) Контејнерите, сандаците и возилата кои се користат за транспортирање на непреработените материјали мора да се исчистат во за тоа наменет простор. Тој простор мора да е лоциран или назначен, за да се спречи ризикот од контаминација на преработените производи.

(3) Лицата кои работат во нечистиот сектор не смеат да влегуваат во чистиот сектор пред да ја пресоблечат работната облека и обувките, или без дезинфекција на обувките. Опремата и садовите не смеат да се носат од нечистиот во чистиот сектор, ако не се исчистат и дезинфицираат. Мора да се утврдат постапки за движење на персоналот, со цел да се контролира нивното движење меѓу просторите и да се утврди правилната употреба на кадите за чистење на нозете и на тркалата.

(4) Отпадната вода која потекнува од нечистиот сектор мора да се обработи, за да се отстранат, колку што е разумно практично, остатоците од патогените агенси.

(5) Треба да се преземаат систематски превентивни мерки против птици, глодари, инсекти и други штеточинци со воведување на документирана програма за контрола на штеточинци.

(6) Треба да се воспостават и документираат постапките за чистење на сите делови од објектот со обезбедување на соодветна опрема и средства за чистење.

(7) Хигиенската контрола мора да вклучува и редовни инспекции на средината и опремата. Распоредот и резултатите од инспекциите мора да се документираат и да се чуваат најмалку две години.

(8) Уредите и опремата мора да се чуваат во добра состојба, а мерната опрема мора редовно да се калибрира.

(9) Преработените производи треба да се манипулираат и складираат во преработувачките објекти на начин кој спречува повторна контаминација.

Член 6

Посебни услови за преработените животински протеини

(1) Освен основните услови наведени во правилникот, преработените животински протеини треба да ги исполнуваат и следните услови:

А. Стандарди на преработка

(2) Преработените животински протеини од цицачи мора да подлежат на методот за преработка 1.

Преработените животински протеини од цицачи треба да бидат подвргнати на било кој од преработувачките просеци Методите од 1 до 5 или Метод 7 и треба да бидат перманентно обележани со боја или на некој друг начин непосредно по преработката, пред нивното нештетно одстранување во согласност со законските прописи.

Преработените животински протеини од цицачи, наменти исклучиво за употреба како храна за домашни миленци, која се транспортира во одредени контејнери кои не се користат за транспорт на нуспроизводи или добиточна храна за исхрана на фармски животни, и која е испратена директно од Категорија 3 Преработувачки објект, може да бидат подвргнати на било кој од методите на преработка Методи 1 до 5 или Метод 7.

(3) Преработените животински протеини од нецицачи, со исклучок на рибино бршно, треба да подлежат на некој од методите за преработка Методи 1 до 5 или Метод 7.

(4) Рибино бршно мора да подлежи на:

1) некој од методите за преработка; или

2) метод и параметри со кои се обезбедува усогласување на производот со основните микробиолошките стандарди од овој правилник.

Б. Складирање

(5) Преработените животински протеини треба да се пакуваат и складираат во нови стерилни вреќи или во соодветно конструирани корпи.

(6) Треба да се преземат соодветни мерки за да се минимизира кондензацијата во корпите, конвеерите, или елеваторите.

(7) Производите во конвеерите, елеваторите и корпите треба да бидат заштитени од случајна контаминација.

(8) Опремата за манипулација на преработените животински протеини треба да се одржува во чиста и сува состојба и треба да има соодветни инспекциски точки за проверка на чистотата на опремата. Сите објекти за складирање треба редовно да се празнат и да се чистат, според потребите условени со производството.

(9) Преработените животински протеини треба да се чуваат суви. Објектот треба превентивно да спречи течењето и кондензацијата во складиштето.

В. Увоз

(10) Управата за ветеринарство одобрува увоз на преработени животински протеини:

1) ако потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на списокот во листа на одобрени земји;

2) ако потекнуваат од објекти за преработка, кои се наоѓаат на списокот на одобрени објекти;

3) ако се произведени во согласност со Законот за нус производи од животинско потекло; и

4) ако се придружени со ветеринарно здравствен сертификат согласно моделот кој е даден во прилог.

(11) Пред пратките да се пуштат во слободен промет, Управата за ветеринарство треба да земе мостри од преработените животински протеини на граничната инспекциска станица, за да обезбеди утврдување усогласеност со основните микробиолошки услови. Официјалниот инспектор треба:

1) да земе мостри од секоја непакувана пратка на производи; и

2) да земе мостри од пакуваната пратка со производи, по случаен избор, спакуван во објектот за производство на потекло.

(12) Доколку шест последователни тестови на непакувани пратки, кои потекнуваат од трети земји се покажат негативни, Управата за ветеринарство може да земе мостри од следните непакувани пратки, по случаен избор. Доколку, еден од примероците по случаен избор даде позитивен резултат, Управата за ветеринарство, треба да го извести надлежниот орган на земјата на потекло, со цел да преземе соодветни мерки за разрешување на состојбата. Надлежниот орган на земјата на потекло мора овие мерки да ги даде на разгледување на надлежниот орган кој го вршел земањето мостри. Во случај на повторување позитивен резултат од истиот извор, надлежниот орган мора да земе мостри од секоја поединечна пратка од истиот извор, се додека шесте последователни тестови не се покажат негативни.

(13) Евиденцијата за изведените контроли евиденцијата од резултатите на мострите земени од сите пратки се чува најмалку две години.

(14) Кога една пратка ќе покаже позитивен резултат на салмонела, таа мора, или:

1) да се постапи во согласност со постапката утврдени со прописите за ветеринарно санитарен прелед и контрола на граничен ветеринарен премин; или

2) повторно да се преработи во преработувачки објект, одобрен од Управата за ветеринарство или или да се деконтаминира со обработка, дозволена од страна на надлежниот орган. Пратката не се ослободува додека не се обработи и не се тестира на салмонела од страна на Управата за ветеринарство во согласност со основните микробиолошки услови и не се добие негативен резултат.

Член 7

Посебни услови за производи од крв

(1) Освен основните услови наведени во правилникот, производите од крв треба да ги исполнуваат и следните услови:

А. Суровини

(2) Само крвта од заклани животни кои се хигиенски исправни за исхрана на луѓето, но не се наменети за исхрана на луѓе од комерцијални причини и крв од заклани животни кои не се хигиенски исправни за исхрана на луѓе но не се заболени од болести кои се пренесуваат на луѓе и животни и потекнуваат од животни кои се прогласени за исправни за исхрана на луѓе може да се користи за производство на производи од крв.

Б. Стандарди на преработка

(3) Производите од крв мора да подлежат на:

1) некој од методите за преработка од 1 до 5 или 7; или

2) метод и параметри со кои се обезбедува усогласеност на производот со основните микробиолошките стандарди.

В. Увоз

(4) Управата за ветеринарство одобрува увоз на производи од крв:

(а) ако потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на списокот во листа на одобрени земји;

(б) ако потекнуваат од објекти за преработка, кои се наоѓаат на списокот на одобрени објекти;

(в) ако се произведени во согласност со Законот за нуспроизводи од животинско потекло; и

(г) ако се придружени со ветеринарно здравствен сертификат согласно моделот кој е даден во прилог.

Член 8

Посебни услови за топени масти и рибино масло

(1) Освен основните услови наведени во правилникот, топените масти и рибино масло треба да ги исполнуваат и следните услови:

А. Стандарди на преработка

(2) Освен доколку топената маст не е произведена согласно топените масти треба да се произведуваат со користење на Методи 1 до 5 или Метод 7 и рибино масло со Метод 6.

Топената маст која потекнува од преживари мора да се пречисти на начин да максималните нивоа на вкупните нерастворливи нечистотии не надминат 0,15% во тежина.

Б. Увоз на топена маст

(3) Управата за ветеринарство одобрува увоз на топени масти доколку:

1) ако потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на списокот во листа на одобрени земји;

2) ако потекнуваат од објекти за преработка, кои се наоѓаат на списокот на одобрени објекти;

3) ако се произведени во согласност со Законот за нуспроизводи од животинско потекло; или

а) целосно или делумно се добиени од суровини по потекло од свињи и потекнуваат од земја или дел од територијата на земја во која немало појава на лигавка и шап во последните 24 месеци и во која немало појава на класична чума кај свињите и африканска чума кај свињите во последните 12 месеци,

б) целосно или делумно се добиени од суровини по потекло од перната живина и потекнуваат од земја, или дел од територијата на земја, во која немало појава на болеста љукасл и авијарна инфлуенза во претходните шест месеци,

в) целосно или делумно се добиени од суровини по потекло од преживари и потекнуваат од земја или дел од територијата на земја во која немало појава на лигавка и шап во последните 24 месеци и во која немало појава на говедска чума во последните 12 месеци, или

г) онаму каде што имало појава на една од горенаведените болести во текот на односниот горенаведен период, биле предмет на еден од следниве процеси на термичка обработка:

- најмалку 70°C, најмалку 30 минути, или

- најмалку 90°C, најмалку 15 минути,

и деталите за критичните контролни точки се евидентираат и водат, со цел сопственикот, операторот, или нивниот претставник, а доколку е неопходно, Управата за ветеринарство може да го следи работењето на објектот. Во податоците треба да се вклучи: големината на парчињата, критичната температура, а како што е соодветно, апсолутното време, преглед на притисокот, процентот на напој на суровината и процентот на рециклирање на маста; и

4) ако се придружени со ветеринарно здравствен сертификат согласно моделот кој е даден во прилог.

В. Увоз на масло од риба

(4) Управата за ветеринарство одобрува увоз на масло од риби:

1) ако потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на списокот во листа на одобрени земји;

2) ако потекнуваат од објекти за преработка, кои се наоѓаат на списокот на одобрени објекти;

3) ако се произведени во согласност со Законот за нуспроизводи од животинско потекло; и

4) ако се придружени со ветеринарно здравствен сертификат согласно моделот кој е даден во прилог.

Г. Хигиенски услови

(5) Кога се пакува топената маст и маслото од риба, таа мора де се става во нови кутии, или во кутии кои се исчистени и мора да се преземат сите безбедносни мерки за да се спречи повторната контаминација. Кога се спроведува транспорт на непакувани производи, цевките, пумпите и непакуваните резервоари и сите други непакувани контејнери, или цистерните, кои се користат за транспортирање на производите од објектот за производство, директно на бродот, или во поморските танкери, или директно до објектите, треба да се прегледаат пред употребата за да се утврди дека се чисти.

Член 9

Посебни услови за млеко, млечни производи и колострум

(1) Освен основните услови наведени во правилникот, млекото, млечните производи и колострумот треба да ги исполнуваат и следните услови:

А. Стандарди на преработка

(2) Сировото млеко и колострумот треба да бидат произведени под услови со кои се добиваат соодветни гаранции во однос на здравствената состојба на животните.

(3) Млекото, обработеното млеко, или преработени-те млечни производи треба да подлежат на термичка обработка од најмалку 2 °C, најмалку 15 секунди, или друга комбинација на температура и време, која има најмалку еквивалентен термички ефект и која предизвикува негативна реакција на тестот на фосфатаза, до-полнет со:

1) во случај на случај на млеко во прав или млечни производи во прав, процес на сушење; или

2) во случај на ацидифиран млечен производ, процес со кој рН вредноста се намалува и се чува најмалку под нивото 6, најмалку еден час.

(4) Освен условите утврдени во ставот (2), млекото во прав или производите од млеко во прав, треба да ги исполнуваат и следниве услови:

1) по завршувањето на процесот на сушење, треба да се преземат сите безбедносни мерки за да се спречи контаминацијата на производите; и

2) крајниот производ мора да биде:

а) спакуван во нови контејнери/кутии, или

б) во случај на непакуван транспорт, транспортните возила или контејнерите кои биле дезинфицирани со средство одобрено од Управата за ветеринарство, пред млекото, млечниот производ, или колострумот да се натоварат во нив.

Б. Увоз

(5) Управата за ветеринарство одобрува увоз на млеко, млечни производи и колострум:

1) ако потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на списокот во листа на одобрени земји;

2) ако потекнуваат од објекти за преработка, кои се наоѓаат на списокот на одобрени објекти;

(6) Млеко и млечни производи од трети земји, или делови од трети земји, согласно прописите за здравствена заштита на животните во однос ситуации каде имало епидемија на лигавка и шап во последните 12 месеци, или каде било спроведено вакцинирање против лигавка и шап во последните 12 месеци, пред нивното внесување во Република Македонија или:

1) стерилизација, при која е добиена Fc вредност еднаква или поголема од 3;

2) првична термичка обработка со ефект на затоплување, кој е најмалку еднаков на ефектот добиен со процесот на пастеризација на најмалку 72°C, најмалку 15 секунди, а која е доволна да даде негативна реакција на фосфатаза тестот, дополнета со:

а) втора термичка обработка со ефект на затоплување, кој е најмалку еднаков на ефектот добиен со првичната термичка обработка, а која е доволна да даде негативна реакција на фосфатаза тестот, дополнета со процес на сушење во случај на млеко во прав, или производи од млеко во прав, или

б) процес на спуштање на рН вредноста, при кој рН се одржува на помалку од 6, најмалку еден час.

(7) Доколку се идентификува ризик од воведување егзотична болест, или друг ризик по здравствената состојба на животните, можат да се утврдат дополнителни услови за заштита на здравствената состојба на животните, од Управата за ветеринарство.

Член 10

Посебни услови за желатин и хидролизирани протеини

(1) Освен основните услови наведени во правилникот, желатинот и хидролизирани производи треба да ги исполнуваат и следните услови:

А. Стандарди на преработка за желатин

1) Желатинот треба да се произведува со процес, со кој обезбедува дека непреработените материјали од категоријата 3 подлежат на обработка со киселина или база, по која се плакнат еднаш или повеќе пати. рН вредноста треба да биде прилагодена консеквентно. Желатинот треба да се екстрахира со затоплување еднаш или неколку пати едно по друго, а потоа се прочистува со помош на филтрирање или стерилизација.

2) По подложувањето на процесот наведен во под-ставот 1), желатинот може да претрпи процес на сушење, а каде што е соодветно, процес на дробење или ламинирање.

3) Забранета е употребата на конзерванси, освен сулфур диоксид и водороден пероксид.

(2) Желатинот треба да се обвие, спакува, складира и транспортира под задоволителни хигиенски услови. Особено:

1) треба да се обезбеди посебна просторија за складирање на материјали за завиткување и за пакување;

2) завиткувањето и пакувањето мора да се одвиваат во таа просторија, или во место посебно наменето за таа цел; и

3) на амбалажите и пакетите кои содржат желатин треба да пишува „желатин наменет за исхрана на животните“.

Б. Стандарди за преработка на хидролизирани протеини

(3) Хидролизирани протеини треба да се произведуваат со процес на производство кој содржи соодветни мерки со кои контаминацијата на Категоријата 3 Материјалите се сведува на минимум. Хидролизирани протеини треба да имаат молекуларна тежина под 10 000 далтони.

Хидролизирани протеини, делумно или целосно добиено од кожи и крзна на преживари треба да се произведуваат во преработувачки објект кој е наменет само за производство на хидролизирани протеини, со користење на процес кој вклучува приготвување на сирови Категорија 3 Материјали со саламура, вар и интензивно перење проследено со:

1) изложување на материјалите на рН вредност повисока од 11, повеќе од три часа на температура повисока од 80 °C и веднаш потоа на термичка обработка на повеќе од 140 °C, 30 минути на повеќе од 3,6 бари;

2) изложување на материјалите на рН вредност од 1 до 2, потоа на рН вредност повисока од 11, проследено со термичка обработка на 140 °C, 30 минути на 3 бари; или

3) еквивалентен одобрен производствен процес од Управата за ветеринарство.

В. Увоз

(4) Управата за ветеринарство одобрува увоз на желатин и хидролизирани протени:

1) ако потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на списокот во листа на одобрени земји;

2) ако потекнуваат од објекти за преработка, кои се наоѓаат на списокот на одобрени објекти;

3) ако се произведени во согласност со Законот за нуспроизводи од животинско потекло; и

4) ако се придружени со ветеринарно здравствен сертификат.

Член 11

Посебни услови за дикалциум фосфат

(1) Освен основните услови наведени во правилникот, дикалциум фосфатот треба да ги исполнува и следните услови:

А. Стандарди за преработка

(2) Дикалциум фосфатот мора да се произведува со процес, со кој:

1) се обезбедува дека коскените материи од Категоријата 3 Материјали се ситно издробени и обезмастени со топла вода и обработени со растворена хидрохлорна киселина (со минимална концентрација од 4% и рН вредност пониска од 1,5) во тек од најмалку два дена;

2) проследено со процедура на обработка на добиената фосфорна течност со вар, со што се добива талог од дикалциум фосфат со рН вредност од 4 до 7; и

3) на крајот, со воздухот го суши талогот на дикалциум фосфат, со влезна температура од 65 до 325 °C и крајна температура помеѓу 30 и 65 °C, или со еквивалентен производствен процес одобрен од Управата за ветеринарство.

(3) Кога дикалциум фосфатот е добиен од обезмастени коски, тој треба да се добие од коски кои се исправни за исхрана на луѓето со последователна анте и пост мортем инспекција.

Б. Увоз

(4) Управата за ветеринарство одобрува увоз на дикалциум фосфат:

1) ако потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на списокот во листа на одобрени земји;

2) ако потекнуваат од објекти за преработка, кои се наоѓаат на списокот на одобрени објекти;

3) ако се произведени во согласност со Законот за нуспроизводи од животинско потекло; и

4) ако се придружени со ветеринарно здравствен сертификат согласно моделот кој е даден во прилог.

Член 12

Посебни услови за трикалциум фосфат

(1) Освен основните услови наведени во правилникот, трикалциум фосфатот треба да ги исполнува и следните услови:

А. Стандарди за преработка

(2) Трикалциум фосфатот мора да се произведува со процес, со кој се обезбедува:

1) дека сите Категорија 3 коскените материи се ситно издробени и обезмастени со топла вода (со делови на коски од 14 мм);

2) проследено со континуирано варење со пареа на 65°C во текот на 30 минути на 4 бара;

3) издвојување на протеинскиот течен дел од hydroxyapatite (tricalcium phosphate) со центрифугирање, и

4) гранулирање на трикалциум фосфат по сушење во флуидна постела со воздух на 200°C, или, со еквивалентен производствен процес одобрен од Управата за ветеринарство.

Б. Увоз

(3) Управата за ветеринарство одобрува увоз на трикалциум фосфат:

1) ако потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на списокот во листа на одобрени земји;

2) ако потекнуваат од објекти за преработка, кои се наоѓаат на списокот на одобрени објекти;

3) ако се произведени во согласност со Законот за нуспроизводи од животинско потекло; и

4) ако се придружени со ветеринарно здравствен сертификат.

Член 13

Посебни услови за колаген

(1) Освен основните услови наведени во правилникот, колагенот треба да ги исполнува и следните услови:

А. Стандарди за преработка

(2) Колагенот треба да биде произведен со процес со кој се обезбедува дека непререботениот Категорија 3 Материјал е подложен на третман, кој вклучува перење, рН прилагодување со користење на киселина или база следено со едно или повеќе плакнења, филтрации и екструзии. По третманот, колагенот може да подлежи на просец на сушење.

(3) Употреба на конзерваси, освен тие кои се одобрени согласно релевантните законски пропис не е дозволена.

(4) Колагеност треба да се обвие, спакува, складира и транспортира под задоволителни хигиенски услови. Особено:

1) треба да се обезбеди посебна просторија за складирање на материјали за завиткување и за пакување;

2) завиткувањето и пакувањето мора да се одвиваат во таа просторија, или во место посебно наменето за таа цел; и

3) на амбалажите и пакетите кои содржат колаген треба да пишува „колаген погоден за исхрана на животните“.

В. Увоз

(5) Управата за ветеринарство одобрува увоз на колаген:

1) ако потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на списокот во листа на одобрени земји;

2) ако потекнуваат од објекти за преработка, кои се наоѓаат на списокот на одобрени објекти;

3) ако се произведени во согласност со Законот за нус производи од животинско потекло; и

4) ако се придружени со ветеринарно здравствен сертификат.

Член 14

Посебни услови за производи од јајца

(1) Освен основните услови наведени во правилникот, производи од јајца треба да ги исполнуваат и следните услови:

А. Стандарди на преработка

(2) Производите од јајце треба

1) да подложат на било кој од Методите на преработка 1 до 5 или Метод 7; или.

2) подложени на метод и параметри кои обезбедуваат дека производите се во согласност со основните микробиолошки стандарди; или

3) третирани во согласност со законските прописи за производство на производи од јајце за исхрана на луѓе.

В. Увоз

(3) Управата за ветеринарство одобрува увоз на производи од јајце доколку:

1) ако потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на списокот во листа на одобрени земји;

2) ако потекнуваат од објекти за преработка, кои се наоѓаат на списокот на одобрени објекти;

3) ако се произведени во согласност со Законот за нус производи од животинско потекло; и

4) ако се придружени со ветеринарно здравствен сертификат согласно моделот кој е даден во прилог.

Член 15

Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-14218/2

18 ноември 2009 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 3220.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Ѓорче Петров 1 - Општина Ѓорче Петров.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Ѓорче Петров 1, востановен според Законот за премејер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-19580/2

16 декември 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

3221.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Врбен - Општина Маврово и Ростуша.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Врбен, востановен според Законот за премејер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-19772/1

16 декември 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

3222.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската општина Вејце - Општина Тетово.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Вејце, востановен според Законот за премеј и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр.09-19773/1
16 декември 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

3223.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската општина Вешала - Општина Тетово.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Вешала, востановен според Законот за премеј и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-19774/1
16 декември 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

3224.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Желино - Општина Желино.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Желино, востановен според Законот за премеј и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр.34/72 и 13/78).

Бр.09-19775/1
16 декември 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

3225.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Палатица - Општина Желино.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Палатица, востановен според Законот за премеј и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-19776/1
16 декември 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****3226.**

Врз основа на член 19, алинеја 7 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2009 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА****Член 1**

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 25,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 27,157
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 25,798
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 25,451
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 23,055

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 62,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 63,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 49,50
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 38,50
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 28,727

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	61,50	61,00	60,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	63,00	62,50	62,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	49,00	48,50	48,00
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	38,00	37,50	37,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, вajat франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 21,982
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 21,987
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,121
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,136
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 22.12.2009 година.

Бр. 02-2866/1
21 декември 2009 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

3227.

Врз основа на член 14 точка а), а во врска со член 62 став 2 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008), Одлуката за давање на согласност на почетниот износ на пазарната вредност на радиоеквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиоеквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G), („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/2009), Комисијата, како орган на Агенцијата за електронски комуникации на состанокот одржан на ден 16.12.2009 година донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ПОВТОРЕН ЈАВЕН ТЕНДЕР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 2 (ДВЕ) ОДОБРЕНИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИ МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И УСЛУГИ ОД ТРЕТАТА ГЕНЕРАЦИЈА (3G)

Член 1

Се распишува повторен јавен тендер за доделување на одобренија за користење на радиоеквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G) според стандардот IMT 2000/UMTS во Република Македонија.

Член 2

Предмет на јавниот тендер е доделување на 2 (две) одобренија за користење на радиоеквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G) според стандардот IMT2000/UMTS на целата територија на Република Македонија од следните радиоеквенциски опсези:

1. 2x15 MHz: B1 (1935 – 1950 MHz) и B1' (2125 – 2140 MHz) UMTS FDD и
5 MHz: b (1905 – 1910 MHz) UMTS TDD
2. 2x15 MHz: D1 (1965 – 1980 MHz) и D1' (2155 – 2170 MHz) UMTS FDD и
5 MHz: d (1915 – 1920 MHz) UMTS TDD

Член 3

Право на учество на јавниот тендер за доделување на одобрение за користење на радиоеквенции од член 2 на оваа одлука имаат сите домашни и странски правни лица кои ќе ја подигнат тендерската документација од член 11 на оваа одлука и кои поседуваат или употребуваат јавни мобилни комуникациски мрежи и обезбедуваат јавни мобилни комуникациски услуги.

Член 4

Одобренијата за користење на радиоеквенции што се предмет на овој тендер се издава за време од 10 години со право на продолжување на важноста на одобрението на начин и постапка утврдена во Законот за електронските комуникации.

Член 5

Критериуми за избор на најповолен понудувач за добивање на одобрение за користење на радиоеквенции од член 2 на оваа одлука се:

- а) Висината на еднократниот надоместок за добивање на одобрение за користење на радиоеквенции (ќе се вреднува со 4 поени)
- б) Цени за големопродажни услуги и тоа:
 - Цени за мобилни услуги (ќе се вреднува со 18 поени)
 - Цени за фиксни мобилни услуги (Wireless Local Loop) (ќе се вреднува со 18 поени)
 - Цени за Интернет (ќе се вреднува со 18 поени)
- в) Цени за услуги за граѓани и тоа:
 - Цени за мобилни услуги (ќе се вреднува со 14 поени)
 - Цени за фиксни мобилни услуги (ќе се вреднува со 14 поени)
 - Цени за Интернет (ќе се вреднува со 14 поени)

Член 6

Понудувачот треба да даде писмена изјава дека ќе започне со работа во рок од шест месеци од денот на добивање на одобрението за користење на радиоеквенции, дека во рок од една година од денот на добивање на одобрението за користење на радиоеквенции ќе обезбеди 50% покриеност, а во рок од три години од денот на добивање на одобрението за користење на радиоеквенции ќе обезбеди уште 30% покриеност, односно 80% покриеност на населението на Република Македонија.

Член 7

- (1) Најнискиот почетен износ на пазарната вредност на радиоеквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиоеквенции од член 2 на оваа одлука изнесува 5.000.000 евра.

(2) Понудувачите треба да достават банкарска гаранција во износ од 10% од висината на понудениот износ на еднократниот надоместок за довивање на одобрение за користење на радиофреквенции од член 2 на оваа одлука со важност од 4 (четири) месеци од денот на отворањето на понудите.

Член 8

Понудувачот има право да поднесе една понуда за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од член 2 на оваа одлука.

Член 9

(1) Рокот за доставување на понудите е 80 дена од денот на објавување на јавниот тендер во „Службен весник на Република Македонија“.

(2) Понудата и придружната документација треба да се достават во еден оригинален примерок во писмена форма на македонски јазик, а техничките термини можат да бидат на англиски јазик, потпишани и заверени од одговорното лице на понудувачот.

(3) Понудата треба да се достави во затворен коверт во кој треба да се стават два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „ПОНУДА“, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака „ДОКУМЕНТАЦИЈА“.

(4) На предната страна на ковертот на горниот лев агол треба да биде испечатен текст „НЕ ОТВОРАЈ“ и бројот кој се однесува на тендерот, а во средината на ковертот адреса на која треба да се достави понудата.

Член 10

(1) Јавното отворање на понудите ќе се изврши во просториите на Агенцијата за електронски комуникации на 11.03.2010 година во 11:00 часот.

(2) Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, треба да и предадат на Комисијата за спроведување на јавниот тендер писмено овластување од понудувачот за учество на јавното отворање.

Член 11

Заинтересираните страни можат да ја подигнат тендерската документација во архивата на Агенцијата за електронски комуникации секој работен ден од 08:30 до 16:30 часот почнувајќи од 21.12.2009 година, по уплатата на износ од 200 (двестотини) евра во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на една од следните сметки на Агенцијата за електронски комуникации:

- за уплата во денари

Агенција за електронски комуникации

Жиро сметка: 210060052840142

Депонент Банка: Тутунска Банка АД Скопје

Даночен Број: МК4030005556148

- за уплата во евра

Agencija za elektronski komunikacii

Banka deponent: NLB Tutunska Banka

ul.12-ta Makedonska brigada br.20 Skopje, Republika Makedonija

IBAN MK 07 210 3 00000 2849 48

SWIFT address: TUTUNMK 22

Член 12

(1) Лица за контакт од кои заинтересираните страни можат да добијат дополнителни информации исклучиво во писмена форма преку електронска пошта, се Јане Јакимовски
jane.jakimovski@aec.mk и

Лилјана Денковска

liljana.denkovska@aec.mk.

(2) Сите прашања и одговори во врска со јавниот тендер, ќе бидат објавувани анонимно на веб страната на Агенцијата за електронски комуникации, со адреса www.aek.mk.

Член 13

Потребната придружна документација ќе биде поблиску специфицирана во тендерската документација.

Член 14

Понудувачите ќе бидат известени за донесената одлука по јавниот тендер во рок од 7 дена од нејзиното донесување.

Член 15

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-39/3 Агенција за електронски комуникации
16 декември 2009 година Комисија
Скопје Претседател,

Софче Јовановска, с.р.

АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3228.

Врз основа на член 15 од Законот за адвокатура („Службен весник на РМ“ бр. 80/92) и член 25 од Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија, на 40-то годишно собрание одржано на 27.03.1993 година, Адвокатската комора ја донесе, а Управниот одбор на АКРМ, врз основа на член 34 точка 2 потточка 5 од Законот за адвокатура („Службен весник на РМ“ бр. 59/02) и член 23 став 1 алинеја 1 од Статутот на АКРМ („Службен весник на РМ“ бр. 97/02) со своја одлука на седница одржана на ден 21 ноември 2009 година го утврди пречистениот текст на

ТАРИФА ЗА НАГРАДА И НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТА НА АДВОКАТИТЕ (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

ОПШТИ ОДРЕДИ

Член 1

Со оваа тарифа се одредува висината на наградата и трошоците на дадената правна помош.

Адвокатот и странката можат слободно да ја договорат наградата и трошоците како и начинот и средствата за плаќање, но не пониско од предвидените со тарифата.

Член 2

Плаќањето на наградата и трошоците се врши во пари, а се пресметува во денари.

Член 3

Во предметите во кои една од странките е странско физичко или правно лице, во предметите во кои има прилози на странски јазик, или се контактира на странски јазик, наградата е двојно поголема.

Член 4

Ако во текот на постапката се изменила Тарифата еднаш или повеќе пати, ќе се примени тарифата што е во сила на денот на пресудувањето односно на одлучувањето. Од тој ден па до денот на исплатата на износот на адвокатската награда и трошоците се пресметува законска камата.

Неисплатената награда и трошоци странката секогаш ги плаќа на адвокатот по тарифата што е во сила на денот на плаќањето.

Напомена:

Со решение на Уставниот суд на РМ, У.бр. 115/93 од 15.09.1993 година, не се поведува постапка за оценување на уставноста и законитоста на член 4.

Член 5

За дел од наградата и трошоците, странката може да му даде аконтација на адвокатот.

Ако странката го откаже полномошното на адвокатот, должна е да му исплати за едно дејствие што требало да се преземе.

Член 6

На странката, која по законот може да биде ослободена од плаќање на трошоци на постапката (сиромашно право), адвокатот е должен да и даде бесплатна правна помош.

НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ**Член 7**

За извршување на правна помош, странката е должна на адвокатот да му ги надомести и трошоците:

1. За превоз, до висина на трошоците на патниот билет за превозното средство што го користел адвокатот, а за употреба на сопствено возило ќе му надомести по 30% од цената на најскапиот бензин за секој изминат километар.

2. За ноќевање, до висина на трошоците за ноќевање.

3. На име дневница ќе му се исплати вообичаена дневница или по договор.

4. За отсуство од канцеларија, ќе му бидат надоместени трошоци за секој започнат час 20% од наградата за дејствието за кое патува, но не повеќе од 7 часа за еден ден.

НАГРАДА ЗА ДАДЕНА ПРАВНА ПОМОШ**Член 8****I. Награда за пишување на писмени состави (поднесоци)**

1. За пишување на поднесоци со кои се поведува постапка, образложени поднесоци, приговори, одговори и изјави на последна волја, барање за извршување, предлог за извршување награда се определува според висината на барањето во поднесокот или според пропишаната дисциплинска или друга мерка и според пропишаната казна.

2. За поднесоци со барање:

- до 10.000 денари или пропишана дисциплинска мерка, парична казна или затвор до 1 година изнесува 1.000,00 денари

- од 10.001,00 до 25.000,00 денари или казна затвор до три години наградата изнесува 1.500,00 денари.

- од 25.001,00 до 50.000,00 денари или казна затвор до пет години наградата изнесува 2.000,00 денари.

- од 50.001,00 денари до 100.000,00 денари или казна затвор до десет години наградата изнесува 2.500,00 денари.

- над 100.001,00 или казна затвор над десет години како и во полициска постапка наградата изнесува 3.000,00 денари.

- за состав на писмени договори наградата изнесува од 1.000,00 до 2.000,00 денари.

3. За поднесоците со кои се поведува постапка пред Уставен суд, за статусни и станбени спорови, за работни спорови, авторски права, патенти и лиценци, како и индустриска сопственост, за упис на основање и измена на регистрацијата во трговскиот регистар, наградата изнесува колку максималната во точка 2.

4. За застапување и одбрана пред судовите, нотари, извршители, центри за социјална работа, работодавецот, полициските, инспекциските и други органи, како и превземање на дејствија од точка 2 на овој став кои се одвиваат во повеќе денови, без оглед дали се одржани, продолжени или одложени, како и за рочиштето за објавување на Одлука, секој започнат ден се смета за ново застапување, односно нова одбрана. Во постапка за застапување пред полиција наградата е двојна од највисоката определена во точка 2.

5. За состав и пишување на нормативни акти, наградата се договара со писмен договор.

6. Во поднесоците во кои покрај главното барање се предлага временна мерка или предлог за обезбедување докази, наградата се зголемува за 20 %.

7. Во поднесоците во кои има тужба и противтужба, наградата се определува според збирот на двете барања.

8. Во поднесокот во кој има повеќе учесници, наградата се зголемува по 30% за секое наредно лице, а за секое наредно лице од спротивната страна по 15%, но не повеќе од пет пати од предвидената награда од член 8 од Тарифата.

9. За поднесоци за издршка, необразложени поднесоци, изјави, молби, полномошна со кои е овластен адвокатот за застапување и превземање на дејствија во име на властодавецот во сите постапки и други видови полномошна како и трошкови и други слични поднесоци, наградата е како најниската награда од точка еден.

10. За поднесоците во кои се бранети повеќе лица, наградата од точка осум се зголемува по 50% за секое наредно лице, а ако има сообвинети за секое наредно лице по 25%, но не повеќе од пет пати од предвидената награда од член 8 од Тарифата.

II. Награда за одбрана и застапување

1. За застапување и одбрана, наградата е како за состав на соодветниот поднесок и саатнина од 20% за секој започнат час.

2. За одбрана на клиент во претходна судска постапка, посета на клиент лишен од слобода, за присуство на вештачења, за увид на лице место и слични дејствија, наградата изнесува како под точка еден од Тарифата.

3. За застапување и одбрана пред судовите, работодавецот, инспекциските и други органи, како и превземање на дејствија од точка 2 на овој став кои се одвиваат во повеќе денови, без оглед дали се одржани, продолжени или одложени, како и за рочиштето за објавување на Одлука, секој започнат нов ден се смета за ново застапување, односно нова одбрана.

III. Награда за состав на правен лек

За состав на редовен и вонреден правен лек и одговор на редовен и вонреден правен лек, наградата е 50% поголема од наградата за застапување или одбрана, а ако адвокатот не учествува на расправа или претрес, наградата е 100% зголемена.

IV. Награда за правни совети

1. За усмен правен совет, наградата изнесува 20% од соодветната награда за писмен состав и саатнина од 20% за секој започнат час.

2. За писмени совети наградата изнесува 50% од соодветната награда за писмен состав и саатнина од 20% за секој започнат час.

V. Заеднички одредби

1. Наградата предвидена по одредбите на оваа Тарифа се зголемува за 30% на име паушал за сите споредни дејствија што се тарифирани.

2. За утврдување на правосилност и извршност наградата изнесува 10% од предвидената за соодветното дејствие по оваа тарифа.

3. Сите дејствија предвидени со оваа тарифа се тарифираат според најсродното дејствие од оваа тарифа.

4. Наградата предвидена со оваа тарифа за сите дејствија што ги преземаат адвокатите, обврзници на ДДВ, се пресметува и наплаќа зголемена за износот на ДДВ.

5. Статусот на ДДВ обврзник, адвокатот го докажува со соодветен документ издаден од надлежен орган.

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

Член 9

Толкување и тековно усогласување на оваа тарифа со порастот на трошоците за живот врши Управниот одбор на Адвокатската комора на Република Македонија.

Член 10

Пречистениот текст на Тарифата за награда и надомест на трошоците за работа на адвокатите ги опфаќа: Тарифата за награди и надомест на трошоците за работа на адвокатите („Службен весник на РМ“ бр. 23/93), Одлука („Службен весник на РМ“ бр. 4/94), Одлука за измена на Адвокатска тарифа („Службен весник на РМ“ бр. 80/02), Одлука за измени и дополнувања на Тарифата за награда и надомест за работа на адвокатите („Службен весник на РМ“ бр. 14/05), Одлука за измена и дополнување на Тарифата за награда и надомест на трошоците за работа на адвокатите („Службен весник на РМ“ бр. 22/08) и Одлука за измена и дополнување на Тарифата за награда и надомест на трошоците за работа на адвокатите („Службен весник на РМ“ бр. 147/09), во кои е означено време на нивното влегување во сила.

АДВОКАТСКА КОМОРА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

